За да се поврзете на мрежата eduroam, потребно е да ги следите чекорите зададени во ова упатство.

Најпрво, вклучете го вашиот бежиче	н приемник (AirPor	t)			
and the second	8 B	* 🔿	— •	cpe. 10:31	Q
AirPort: Off					
Turn AirPoi	t On				
Open Netw	ork Preferences				
To be seen as the second					

Доколку мрежата eduroam се појави на вашиот екран, одберете ја. Во спротива, притиснете Join Other Networks, и извршете ги следните поставки:

SSID: eduroam Security: WPA2

and the second second	(P. 63		1	•	cpe. 10:32	Q
	AirPort: On Alert: No Internet Connection. Turn AirPort Off		A			
	✓TEHNOLOSKI		(i:			
	eduroam	<u>^</u>				
	Hrastov	0	((1-			
	SNEZE	0	(î:			
	SunWireless SK106		(î:			
	TEMPUS		((¢			
A. S. S.	Join Other Network					

За да пристапите на мрежата, потребно е да се најавите на истата. Вашето корисничко име се наоѓа во обликот: <u>brojNaIndeks@students.finki.ukim.mk</u>, а вашата лозинка е истата онаа со која што се најавувате на CAS и на електронските студентски сервиси.

Au	thenticating to network "eduroam"
Ple	ase enter your name:
04	0808@students.finki.ukim.mk
Ple	ase enter your password:
	Cancel OK

Честитки! Сега сте најавени на мрежата eduroam. Ви посакуваме пријатно сурфање!

	- S	•*•	ŝ.	
AirPort: Searching			345	
Turn AirPort Off			-203	
√eduroam		•	((i:	
BitchPlease			÷	
Black is back		•	(î;	
Martin77		•	(i-	
SNEZE			<u>;</u>	
TEMPUS			÷	
TP-LINK_4146C4		-	((;•	